

Дефинитивно, по толку години опозиција, велат нашите извори, ПДП нема да може да опстане како партија во рамките на економските, политичките и социјалните односи во Република Македонија. Сите анализи покажуваат дека ако уште овој мандат остане во опозиција, "Просперитетот" целосно ќе ја изгуби смислата. Спасот бил во учеството во власта. Од друга страна, пак, велат тие, со учеството на ПДП во власта, дефинитивно ќе биде решен проблемот на владејачката гарнитура со Бадентеровото мнозинство. На овој начин ќе се надмине состојбата која создава политички тензии.

"Немаме таква намера. Тоа се шпекулации кои траат откако е отворена понудата на Груевски за учество во власта. И да се случи спротивното, ДУИ да остане во Собранието, не би донеле таква одлука зошто цврсто стоиме на ставот Владата да ја почитува волјата на мнозинството Албанци добиена на непосредни слободни избори", вели Исмет Рамадани од ПДП.



КОЈ КАДЕ, КОЈ СО КОГО?

Излегувањето на Партијата за демократски просперитет од работата на законодавниот дом отвори многу прашања и дилеми. Што се крие зад овој нивен потег? Дали навистина станува збор за непочитување на уставните процедури и Бадентеровото правило, како што велат од "Просперитетот" или, пак, во прашање е некоја игра за евентуално влегување на ПДП во власта, а со тоа и елиминирање на проблемот околу т.н. двојно гласање, кое во изминатиов период владејачката гарнитура имаше проблем да го обезбеди. Излегувањето на ПДП од законодавниот дом, исто така, го отвори прашањето и за најавеното напуштање на Собранието од страна на Демократската унија за интеграција. Дали одлуката на Централното претседателство на интегративците за неучествување во работата на Собранието, дефинитивно ќе биде потврдена и од Централниот одбор на партијата, ќе се знае брзо. Иако кај интегративците преовладува ставот дека е повеќе од сигурно оти Централниот одбор ќе ја потврди одлуката, сепак во јавноста струјат и поинакви информации кои се во насока на тоа дека тие ќе останат во законодавниот дом.

Потегот на "Просперитетот" нашите извори го коментираат како наоѓање начин-модус како да се влезе во власта. Според нивно објаснување, ПДП постојано била во служба на ДУИ и секогаш ги поддржувала нивните политички барања. Но, кога во 2002 година интегративците ја освоија власта учеството во тогашната Влада на Црвенковски го усло-

вувале со неучество на ПДП, односно изјавувале дека ќе се повлечат ако таа учествува во власта. Подоцна, интегративците направиле Спогодба за коалицирање со ПДП, и таа била со условување кои нивни луѓе можат, а кои не можат да влезат во коалицијата. Дефинитивно, по толку години опозиција, велат овие извори, ПДП не ќе може да опстане како партија во рамките на економските, политичките и социјалните односи во Република Македонија. Сите анализи покажувале дека ако уште овој мандат остане во опозиција, ПДП целосно ќе ја изгуби смислата. Спасот бил во учеството во власта. Од друга страна, пак, велат тие, со учеството на ПДП во власта дефинитивно ќе се реши проблемот со Бадентеровото мнозинство. Значи, владејачката гарнитура нема да има проблем ако за некој закон ѝ е потребно т.н. двојно мнозинство. На овој начин ќе се надминела состојбата која создава политички тензии.

Најавите дека и останатите етнички заедници (со Законот за празниците) сè доближуваат до власта го отвора прашањето дали премиерот Груевски има намера и нив да ги повика и со тоа да направи широка владина коалиција.

ОТВОРЕНА ПОНУДА

За тоа како "Просперитетот" го објаснува својот потег и за чекорите на нивниот коалиционен партнер ДУИ, Исмет Рамадани од ПДП вели:

"Ние сме во постојани контакти со



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

КАКО ПРЕКУ БАДЕНТЕР СЕ ИГРА ЗА СТАБИЛНА

УВА ОД ПРАТЕНИЧКАТА

Преструктурирања се најавуваат и во останатите партии во македонскиот блок.

За можноста ВМРО-Народна да учествува во власта, Весна Јаневска вели:

"Тоа не зависи од нас. Ако добиеме таква понуда ќе разговараме и ќе видиме што ќе биде".

Владо Бучковски демантира дека прави нова партија и дека се приближува кон власта. Тој се повикува на платформата за враќање на единството во СДСМ.

"Ако СДСМ успее да се обедини, потоа би требало да се разговара со НДСП за можноста за нејзино излегување од власта. И за обединување на левицата околу претседателскиот кандидат, за да се сруши оваа власт", вели Бучковски.

Во ЛДП сега-засега нема политички потреси.

"Одлуката на тројцата пратеници на ПДП да не учествуваат во работата на законодавниот дом е легитимна и легална, но претседателот на Собранието не коментира политички одлуки", изјави неговиот портпарол Тодор Пендаров.

Потпретседателот на Собранието, Иван Анастасовски, вели дека одлуката е избрзана затоа што тука е местото за дијалог.

"Воспоставувањето дијалог е услов за враќање на ПДП во Собранието. Ова е прв чекор", изјави Сафет Незири.

"Бојкотот на некои партии ќе биде забележан од меѓународните институции", е став на СДСМ, а Комитетот за односи меѓу заедниците според Јани Макрадули "не може да биде гласачка машина".

ДУИ, а и тие најавија дека ќе излезат од Собранието. Таа одлука ќе биде потврдена неделаво, само треба да ги помине партиските процедури. Со интегративците имаме иста цел - да се влијае за да се запазат процедурите и уставните одредби од страна на претседателот на Собранието за почитување на т.н. двојно мнозинство".

Рамадани ги демантира информациите дека зад нивниот потег се крие идејата за влегување во власта.

"Немаме таква намера. Тоа се спекулации кои траат откако е отворена понудата на Груевски за учество во власта. И да се случи спротивното, ДУИ да остане во Собранието, не би донеле таква одлука зашто цврсто стоиме на ставот Владата да ја почитува волјата на мнозинството Албанци добиена на неопосредни слободни избори", објаснува Рамадани.

Во контекст на односите со интегративците, Рамадани потенцира:

"Имаме нормални односи, што не значи дека тие не треба да се подобруваат во однос на учеството во локалната власт".

Теута Арифи од ДУИ, за нивните наредни чекори вели:

"На состанокот на Централното претседателство беше донесен јасен став дека нема да учествуваме во работата на Собранието и од тие причини бараме



НЕ МОЖАМ ДА ГИ ЗНАМ ПОСТАПКИТЕ НИТУ НА ПРЕМИЕРОТ, НИТУ НА ВМРО-ДПМНЕ. НО, ЗНАМ ДЕКА ГРЕШАТ АКО ИГРААТ СО КОАЛИЦИОНИТЕ ПАРТНЕРИ НА ДУИ, ЗАТОА ШТО НАШИТЕ КОАЛИЦИИ НЕ СЕ ЗА СО НИВ ДА СИ ИГРА НЕКОЈ ДРУГ, ТЕУТА АРИФИ

Централниот одбор да нè поддржи во таа насока".

Во однос на соработката со "Прогреситетот" и на информациите за условувањата дека во 2002 година ќе учествуваат во власта само ако ПДП не е дел од неа, таа коментира:

"Никогаш не сме условувале на тој начин. Во 2002 година бевме апсолутни победници во албанскиот блок и единствени луѓе со кои фактички се воде разговори. Односите со ПДП се многу коректни и тоа се гледа од заедничката работа и тука во Собранието и надвор од него".

Во врска со спекулациите дека излегувањето на ПДП од Собранието има друга позадина, односно учество во власта, госпоѓа Арифи посочува:



СО ИНТЕГРАТИВЦИТЕ ИМАМЕ ИСТА ЦЕЛ - ДА СЕ ВЛИЈАЕ ЗА ДА СЕ ЗАПАЗАТ ПРОЦЕДУРИТЕ И УСТАВНИТЕ ОДРЕДБИ ОД СТРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА Т.Н. ДВОЈНО МНОЗИНСТВО, ИСМЕТ РАМАДАНИ

"Не можам да ги знам постапките ниту на премиерот, ниту на ВМРО-ДПМНЕ. Но, знам дека грешат ако играат со коалиционите партнери на ДУИ, затоа што нашите коалиции не се за со нив да си игра некој друг. Ако толку сакаат да играат, нека си играат со своите коалициони партнери. А како второ, мислам дека имаат проблем со Бадентер. За да има Бадентер во Собранието тие треба да се договорат со пратеничките групи кои тоа можат да го обезбедат, зошто не се во состојба да водат политички дијалог, бидејќи немаат храброст, и затоа се обидуваат тоа да го прават на вакви алтернативни начини".

ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО

Кога станува збор за спекулациите за широката владина коалиција во која би влегле и останатите етнички заедници, Арифи објаснува:

"Ние не можеме да им кажеме на другите каде да бидат блиски, а каде далеку. Апсолутно мислам дека секоја политичка партија и секоја заедница, сите претставници се сосема автономни да ја водат својата политика. Но, има само една работа, а тоа е дека Бадентер, двојното гласање е директна придобивка на охридскиот Рамковен договор, а не е во ред некој тоа да го игнорира".

Вниманието на јавноста не е свртено само кон ПДП и ДУИ, туку и кон она што се случува во СДСМ. Колку раздвоеноста во Социјалдемократскиот сојуз влијае врз ДУИ?

"Тоа се нивни внатрешнопартиски работи, кои секако дека треба да ги средат и да ги надминат. Апсолутно нам ни е битно да ја истереме нашата политика и работа во Собранието".

Исто така, Арифи потенцира и дека не може да ги коментира спекулациите за владината реконструкција.

"Не мислам - вели таа - дека работите

ВЛАСТ!

се движат токму во таква насока. Можеби некој би сакал да биде така".

И Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ изјавува дека не би ги коментирала шпекулациите за евентуално влегување на ПДП во власта за да се обезбеди Бадентерово мнозинство, но сепак потенцира дека Собранието ќе биде посиромашно без ПДП, и евентуално без ДУИ ако ги реализира своите најави за излегување од законодавниот дом.

За разлика од опозиционите партии, во владејачката ВМРО-ДПМНЕ нема тектонски нарушувања. Тие имаат мнозинство од 65 пратеници плус 6 поддржувачи од ВМРО-НП. Освен тоа, во јавноста се дискутира дека со кокетирањето со опозиционите партии на помалите заедници, Законот за празници и за избор на преостанатите членови на Републичкиот судски совет власта обезбедила појакно Бадентерово мнозинство.

Токму околу потребата од Бадентерово мнозинство, Бонева вели:

"Се покажа дека многу закони беа изгласани со парламентарно мнозинство. Комитетот за односи меѓу заедниците одлучи Законот за празници да се донесе со двојно мнозинство, иако претседателот на Собранието, Георгиевски, сметаше дека не е потребно, но не секогаш се остваруваат желбите на опозицијата. Тоа докажа дека Комитетот дејствува надвор од политиката, односно дејствува во согласност со Уставот".



**НЕ ГЛЕДАМ ДОБЛИЖУВАЊЕ
ОД ОСТАНАТИТЕ ЗАЕДНИЦИ,
ТОА ШТО ЗАКОНОТ ЗА
ПРАЗНИЦИ КЕ СЕ ГЛАСА СО
БАДЕНТЕР ЗНАЧИ ДЕКА ТИЕ
ГО ПОЧИТУВААТ СВОЈОТ
ПРИНЦИП, СЕ ПОЧИТУВААТ
СЕБЕСИ, СИЛВАНА БОНЕВА**

Потегот на ДУИ таа го објаснува како обид да се одврати вниманието од нивниот неуспех на изборите во Сарај. За односот со останатите етнички заедници, Бонева коментира:

"Не гледам доближување од останатите заедници, тоа што Законот за празници ќе се гласа со Бадентер значи дека тие го почитуваат својот принцип, се почитуваат себеси".

За шпекулациите за новото позиционирање на Јагнула Куновска од НСДП (прво како независна пратеничка, потоа за преминување во ВМРО-НП, и најново-

то дека со нејзините ставови, особено околу празниците, се доближува до ВМРО-ДПМНЕ), Бонева изјавува дека Куновска досега не изглегла со своја изјава да каже дека преминува во ВМРО-ДПМНЕ.

Мирно е и во ДПА.

Лилјана Поповска од ДОМ, која е партнер на власта, за најновите случувања во законодавниот дом констатира:

"Напуштањето на Собранието не се покажало како добро решение за ниедна партија досега. Тоа може да резултира со маргинализирање на партијата. Лично не гледам реална причина која би поткрепила таков чекор. Партиите постојат заради артикулирање на интересот на граѓаните кои ги претставуваат и тоа значи дека некогаш партијата ќе биде во власт, друг пат во опозиција. Но, и двете ситуации даваат можност за политичко влијание низ демократска процедура и институции. Не очекувам драматичен пресврт во собраниското мнозинство, иако се можни поединечни трансфери. Теоретски, Бадентеровото мнозинство може да се обезбеди и при отсуство на ДУИ и ПДП".

За потсетување, ВМРО-ДПМНЕ го бојкотираше Собранието на почетокот на претходниот состав на Владата во 2002 година затоа што ДУИ влегоа во законодавната власт, а ДПА апстинираше 6 месеци поради неприфаќањето да се прегласува во 17 општини каде што тие сметаа дека е направен изборен фалсификат.



Success is question
of choice!

